



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Уп. бр. 10-9

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16) и член 267 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05, 110/08 и 51/11) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на седница одржана на ден 06.09.2016 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Предлогот Уп. бр. 10-9 од 20.01.2016 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за огласување за ништовно на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година, СЕ ПРИФАКА.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЈКИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ.

### Образложение

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија (во понатамошниот текст: АСИПИРМ) на ден 28.12.2015 година достави допис Бр.03-312/1 (Бр. 09-2425/1 од 25.12.2015 година) во кој се наведува дека Договорот за доделување на државна помош на корисник на ТИРЗ “ Скопје 1“ арх.бр. 08-1749/1 од 18.08.2014 година (во понатамошниот текст: Договор) со компанијата Истем Медикал ДОО Илинден, а кој Договор е склучен врз основа на претходно добиено Решение за оцена на помошта од страна на Комисијата УП.бр 10-151 од 31.01.2014 година, ќе биде раскинат. Ова од причина што пред склучувањето на Договорот, Владата на Република Македонија претставувана и застапувана од Дирекцијата за ТИРЗ склучила Договор за долготраен закуп на градежно земјиште бр. 09-127/1 од 20.01.2014 година (во понатамошниот текст: Договор за закуп) со Истем Медикал ДОО Илинден за реализација на инвестицискиот проект на компанијата со обврска компанијата да започне со градба на објекти во Зоната во рок од 9 месеци со денот на склучувањето на Договорот за закуп.



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



Понатаму, во дописот се наведува дека Дирекцијата за ТИРЗ со допис бр.03-1574/3 од 23.11.2014 година ја известува АСИПРИМ дека Истем Медикал ДОО Илинден не го испочитувала рокот за започнување со градба на објекти во зоната.

Владата на Република Македонија на ден 25.11.2014 година донела Одлука за давање согласност за раскинување на договорот за закуп, согласно член 12 од Законот за ТИРЗ.

АСИПИРМ во дописот наведува дека Владата на Република Македонија на својата осумнаесетта затворена седница одржана на 29.12.2014 година донела Заклучок бр.42-10260 од 30.12.2014 со кој ја разгледа и усвои Информацијата доставена од страна на АСИПИРМ за потребата од раскинување на Договорот за доделување на државна помош на корисник на ТИРЗ “ Скопје1“-Истем Медикал ДОО Илинден, во рамки на која Информација беа наведени и причините за раскинување на Договорот.

АСИПИРМ на 20.01.2016 година до Комисијата достави предлог бр.10-9 (Бр.09-62/1 од 15.01.2016 година) со кој бара Комисијата да го огласи за ништовно Решението на Комисијата Уп.бр 10-151 од 31.01.2014 година, бидејќи истото воопшто не може да се изврши од причина што Договорот бр.08-1749/1 од 18.08.2014 година за доделување на државна помош на корисник на ТИРЗ - Истем Медикал ДОО Илинден не е во сила и истиот не произведува правни дејства, односно истиот е еднострано раскинат.

По разгледување предлогот за огласување на Решението на Комисијата за ништовно и останатата документација поднесена од страна на АСИПИРМ, Комисијата утврди дека:

Комисијата со Решение Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година утврдила дека мерките содржани во Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони („Службен весник на РМ“бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), како и доделување на државна помош како регионална, индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истите е дозволено.

Со оглед на тоа дека Договорот бр.08-1749/1 од 18.08.2014 година за доделување на државна помош на корисникот на ТИРЗ – Истем Медикал ДОО Илинден не е во сила и истиот не произведува правни дејства, а кој Договор е основ врз основа на кој е планирано доделувањето на државната помош, Комисијата ова го прифаќа како причина поради која Решението на Комисијата УП.бр.10-151 од 31.01.2014 година воопшто не може да се изврши и истото го огласува за НИШТОВНО.

Врз основа на горенаведеното Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6<sup>т</sup> кат), 1000 Скопје  
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 [www.kzk.gov.mk](http://www.kzk.gov.mk) e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk)



---

**Упатство за правно средство:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. Тужбата не го одлага извршувањето на решението.

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
БЛАГОЈ ЧУРЛИНОВ